

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

"Колку некој од власта и да е некоректен кон иселеништвото, ние немаме друг избор, ова е наша татковина на која треба да ѝ се оддолжиме. Не смееме на лошото да враќаме со лошо и на некоректниот однос од било која влада, да ѝ возвраќаме со некоректност, зашто тогаш губи државата, а државата тоа сме ние", потенцира Бошко Рајчовски-Пелистерски.

"Сакаме да знаеме каде го вложуваме нашиот тешко заработен долар. Нема иселеник кој не би сакал да инвестира во татковината. Но, сè тоа го зборува со резерва, зашто во изминатиот период имаше голема корупција. Добро е што се откриваат тие скандали, но не може сè да се направи преку ноќ, и иселеникот не може веднаш да го смени мислењето. Сепак, добро е што тој има желба да инвестира", дополнува Рајчовски-Пелистерски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Бошко Рајчовски-Пелистерски е роден во убавото преспанско село Љубојно, во подножјето на Пелистер, во 1945 година, а во 1964 година, во цуот на младоста, на 19-годишна возраст тргнал по трнливиот пат на печалба. Во тоа време младите во Преспа одењето на печалба повеќе го сфаќале како мода, отколку за работа, за обезбедување егзистенција.

Нашиот соговорник заминал за Детроит, каде денес живеат повеќе од 120 фамилии од Љубојно, или како што посочува Рајчовски-Пелистерски, Детроит е Љубојно во мало. И тој, како и повеќето кои ја напуштаат родната грутка и заминуваат да живеат во други земји, на почетокот имал тешкотии, но желбата да остане во Америка била посилна од сè. Бил прифатен од роднините, па така не се соочил со проблемите со кои на почетокот се соочуваат македонските печалбари. Се вработил во

ДРЖАВАТА ДА ПОМОГНЕ ВО С



"ЗА НАС ИСЕЛЕНИЦИТЕ ПОСТОИ ЕДНА ПАРТИЈА - МАКЕДОНИЈА", БОШКО РАЈЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРСКИ

ПОВИК ДО МАК ИНВЕСТИРААТ В

автомобилската индустрија "Крајслер", каде по 33 години чесно работење се пензионирал, односно веќе десет години е пензионер. Последните 4-5 години во текот на зимата живее на Флорида, на пролет и на есен по месец-два е во Детроит, а три месеци престојува во Македонија.

Оваа година, за разлика од претходните доаѓања во татковината, дошол многу порано, со две желби како спонзор да учествува на "Фолк-фест Валандово", односно да гласа за најубавата песна, но и да го даде својот глас на вонредните парламентарни избори.

"Благодарение на Валандовскиот фестивал се родија многу други фестивали и чувствувам потреба да им помогнеме. Заедно со македонскиот почесен конзул од Њу Џерси, Славчо Маџаров, бевме спонзори за овој Фестивал, односно на првите двајца наградени од жиро и од публиката им обезбедивме бесплатни авиобилети и петнаесетдневен престој на Флорида. Една седмица по фестивалот имав можност, но и ми беше задоволство, свечено да излезам да гласам на парламентарните избори. Специјално отидов во моето родно село Љубојно и гласав за Македонија. За нас иселениците постои една партија - Македонија", вели Рајчовски-Пелистерски.

Македонската држава не направи многу за своите иселеници, дури не ги реализира и ветувањата за тројца пратеници од дијаспората и за гласање во дипломатско-конзуларните претставништва...

"Во изминативе 17 години очекувавме Македонија да направи многу во однос на иселениците. Иако зборувам општо за сите досегашни влади, меѓу редови, можам да кажам дека оваа Влада покажува поголем интерес за иселеништвото и за државата, па да оставиме тоа што го ветува и да го реализираат. Беше ветено дека ќе имаме тројца пратеници и дека иселеништвото ќе може да гласа во дипломатско-конзуларните претставништва. Но, ништо од ветувањата, не се изгласаа измените на Изборниот законик, иако идејата беше добра".



МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА
ВО СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ

ЕДОНЦИТЕ ДА О ТАТКОВИНАТА



ДЕМОНСТРАЦИИ ПРЕД СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ,
2001 ГОДИНА

"ОРО МАКЕДОНСКО"

Господинот Рајчовски-Пелистерски е долгогодишен македонски активист. Преку радио програмата "Оро македонско" веќе 36 години ја негува македонската култура.

"Македонската радио програма 'Оро македонско' е прва во дијаспората. Оваа година одбележуваме 36 години

од постоењето. Горд сум што сум водител на оваа програма, бидејќи на некој начин со неа му се оддолжувам на мојот народ. Мојата радио програма претставува мост со татковината. Програмата е едноставна, има од сè по нешто, народни песни, радио реклами, честитки и слично, како и неколку рубрики - радио визита, водам интервјуа со наши политичари, луѓе од црковниот живот итн. Имаме рубрика за млади, рубрика


од поезијата, хуморот. Рубриката вести ни е најслушаниот дел од програмата. Таа се емитува секоја сабота од 15 часот по американско време. Тогаш имаме директни вести од Македонија, односно во живо ни се јавуваат новинари од овде. Соработувам со другите радио станици на Македонците во светот и взаемно ги слушаме нашите програми. Со оглед на развиената техника мојата радио програма не се слуша само во Детроит, туку преку Интернет и низ цел свет. Често пати остварувам телефонски контакти со Австралија, односно нашинците од таму директно се вклучуваат во неа", вели Рајчовски- Пелистерски.

Ова лето е дојден во Македонија со желба да реализира и своја телевизиска емисија...

"Многу нашинци доаѓаат да се одморат во Македонија. Иако оваа година ќе работам, сигурно нема да почувствувам замор, зашто ми претставува чест и гордост што тоа ќе го правам за мојот народ. Горд сум што му припаѓам на македонскиот народ. Дојдов на идеја да направам телевизиска емисија 'Гласот на иселениците', која ќе биде наменета исклучително за иселениците кои ќе дојдат во Македонија, и кои ќе бидат гости во емисијата. Планирани се разговори и со некои функционери, со претставници од Македонската православна црква, како и од министерствата задолжени за развој на комуникацијата со иселеништвото. Во секоја емисија ќе има по еден гостин од македонската естрада. Емисијата ќе се снима во студиото на ТВМ во Охрид, а ќе ја преземаат телевизијата 'Тера' од Битола, 'Кис' од Тетово, една телевизија во Штип, потоа од Струмица, односно ќе се емитува во пет града, а наскоро ќе најдеме и телевизија од Скопје. Кога бев во Америка преку радио брановите постојано ги поттикнував иселениците кога ќе дојдат во Македонија задолжително да го посетат и Охрид. Ако дојдат во Македонија, а не го посетат Охрид, тоа е исто како да не биле во Македонија. Веќе имам обезбедено соговорници за неколку емисии", раскажува нашиот соговорник.

Тој е активен во Организацијата "Обединети Македонци", македонско-американска асоцијација...

"И досега ги повикував Македонците да дојдат во татковината и ќе продолжам да го правам тоа. Уште од почетокот, кога дојдов во Америка, бев активен во Организацијата 'Обединети Македонци', во американско-канадската асоцијација, чија активност беше особено изразена во демонстрациите кои ги одржавме во Вашингтон во 2001 година. Во тој момент јас ја предводев македонската делегација во Стејт департментот. Додека делегацијата беше во Стејт департментот неколку илјади



СО ГУВЕРНЕРКАТА НА МИЧИГЕН

демонстранти протестираа. Се обидовме да им објасниме дека правата не може да се бараат со оружје. Активен сум и во македонската Црква. Јас сум еден од основачите на македонската црква 'Света Богородица' во Детроит. Во зима, кога живеам на Флорида, активен член сум во црквата 'Свети Димитрија Солунски' и сум член на Епархиското собрание, како делегат за американско-канадската епархија", потенцира Рајчовски-Пелистерски.

Неговите деца, кои се родени во Америка, беспрекорно го зборуваат македонскиот јазик.

ОБЕДИНЕТОСТ

Овој Македонец континуирано ја следи политиката во Република Македонија, но е загрижен и за она што ни го прави нашиот јужен сосед во поглед на името на државава.

Грчкото лоби во САД, како што посочува, е многу посилено, иако за тоа што го прават Грците нема никакво оправдување зашто не се во право. Сепак, тамошните Македонци работат во насока на зајакнување на македонското лоби. Вели дека во тоа треба да помогне и државата.

"Можам да ѝ честитам на 'Обединетата дијаспора' во Вашингтон, но треба да биде прифатена од целото иселеништво во Америка и во Канада. Точно е тоа дека македонското лоби не функционира, односно не е она што требаше да

"И досега ги повикував Македонците да дојдат во татковината и ќе продолжам да го правам тоа. Уште од почетокот, кога дојдов во Америка, бев активен во Организацијата 'Обединети Македонци', во американско-канадската асоцијација, чија активност беше особено изразена во демонстрациите кои ги одржавме во Вашингтон во 2001 година. Во тој момент јас ја предводев македонската делегација во Стејт департментот. Додека делегацијата беше во Стејт департментот неколку илјади демонстранти протестираа. Се обидовме да им објасниме дека правата не може да се бараат со оружје".

биде. Всушност, за тоа се одржа конференција, неколку дена пред демонстрациите пред Стејт департментот во 2001 година. Но, тоа е тој наш балкански мен-

талитет", вели Рајчовски-Пелистерски.

Македонската држава не направи многу за своите иселеници, дури не ги реализира и ветувањата за тројца пратеници од дијаспората и за гласање во дипломатско-конзуларните претставништва...

"Во изминативе 17 години очекувавме Македонија да направи многу во однос на иселениците. Иако зборувам општо за сите досегашни влади, меѓу редови, можам да кажам дека оваа Влада покажува поголем интерес за иселеништвото и за државата, па да оставиме тоа што го ветива и да го реализираат. Беше ветено дека ќе имаме тројца пратеници и дека иселеништвото ќе може да гласа во дипломатско-конзуларните претставништва. Но, ништо од ветувањата, не се изгласаа измените на Изборниот законик, иако идејата беше добра. Но, колку и да е некој од власта некоректен кон иселеништвото, ние немаме друг избор, ова е наша татковина на која треба да ѝ се оддолжиме. Не смееме на лошото да враќаме со лошо и на некоректниот однос од било која влада да возвраќаме со некоректност, зашто тогаш губи државата, а државата тоа сме ние", потенцира долгогодишниот иселеник.

На прашањето што треба Македонија да направи за да ги привлече иселениците, тој одговара:

"Македонија прво треба да се стабилизира како држава за да можеме ние иселениците да инвестираме. Сакаме да знаеме каде го вложуваме нашиот тешко заработен долар. Нема иселеник кој не би сакал да инвестира во татковината. Но, сè тоа го зборува со резерва, зашто во изминатиот период имаше голема корупција. Добро е што се откриваат скандалите. Оваа Влада покажува интерес за расчистување на криминалот, но не може сè да се направи преку ноќ, и иселеникот не може веднаш да го смени мислењето. Сепак, добро е што тој има желба да инвестира. Ги повикуваме Американците да инвестираат во Македонија, но за другите нации не можеме да зборуваме бидејќи прво ние треба тоа да го покажеме, да инвестираме, па да ги поканиме и другите да направат такво нешто".

Рајчовски-Пелистерски повеќе од 30 години се занимава и со поезија.

Напишал три стихозбирки: "Дамари", издадена во Америка; "Блиски сводови", во Македонија; и третата "Тој не се врати", со која ја добил наградата "Македонска иселеничка веда". Тринаесет пати учествувал на Струшките вечери на поезијата, а четири пати настапил на "Мостови".

По ниедна цена не ја продава куќата во село Љубојно. Би сакал да помогне да се развие туризмот во преспанскиот регион, иако сега Преспанското Езеро е многу повлечено од брегот.